

Врз основа на член 37 став 1 алинеја 5 од Статутот на Карате федерацијата на Македонија, Извршниот одбор, по пат на електронско изјаснување на 06.06.2012 година го донесе следниот:

П РА В И Л Н И К

за избор на тренери и помошници на тренери на државната репрезентација на Карате федерацијата на Македонија

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат и уредуваат составот изборот и делокругот на работа на тренерите и помошниците на тренерите на државната репрезентација на Карате федерацијата на Македонија (во понатамошниот текст КФМ).

Член 2

Тренерите и помошниците на тренерите на државната репрезентација се стручни лица на КФМ кои ги остваруваат индивидуалните права и одговорности преку Стручниот совет до Извршниот одбор на КФМ.

2. СТРУКТУРА НА ДРЖАВНИТЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НА КФМ

Член 3

Тренери на Државните карате репрезентации се бираат за следните репрезентации

- Сениори - Кумите,
- Сениорки - Кумите
- Сениори / Сениорки - Кати,
- Јуниори - Кумите (16-18 ; -21)
- Јуниорки - Кумите (16-18 ; -21)
- Јуниори / Јуниорки - Кати
- Кадети - Кумите
- Кадетки - Кумите
- Кадети / Кадетки - Кати
- Надежи 11-14 год. - Кумите
- Надежи 11-14 год. - Кати

Член 4

За секоја државна репрезентација Извршниот одбор на КФМ избира по еден тренер на државна репрезентација. По потреба на предлог на Стручниот совет на КФМ, Извршниот одбор може да спои и за две државни репрезентации да избере еден тренер или пак за една државна репрезентација да избере два тренера.

3. ИЗБОР НА ТРЕНЕРИ И ПОМОШНИ ТРЕНЕРИ НА ДРЖАВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА КФМ

Член 5

Тренери и помошници тренери на државната репрезентација на КФМ на предлог на Стручниот совет ги избира Извршниот одбор на КФМ, за време најмногу до 4 години, врз основа на објавен конкурс според следните критериуми за избор на кандидатите:

- Да имаат сертификат за ВКФ акредитиран тренер.
- Да имаат завршено соодветно образование согласно Закон за спортот.
- Да имаат успешност во тренерска работа.
- Да имаат методско – педагошки способности.
- Да ги познаваат натпреварувачките и судиските правила за соодветната дисциплината за која се кандидираат за тренер.
- Познавање на еден светски јазик (официјален на WKF Англиски или Француски)
- Да имаат основно познавање на работа со компјутери.
- Да имаат постигнато резултати како тренер на официјални државни и меѓународни првенства.
- Да достават програма за подготовка на репрезентацијата и реално да го проценат и зацртаат планот за пласман на репрезентацијата и поединците во мандатниот период и реално го проценат буџетот за остварување на зацртаните резултати.
- Да приложат потврда од КФМ доколку порано обавувале работа за која се кандидираат.
- Кандидатот не може да биде член на Извршниот одбор, претседател на комисиите и телата на КФМ или натпреварувач во категоријата за која се кандира.
- Да достави своја лично потпишана пријава со биографија.
- На конкурсот можат да се пријават и странски државјани под услов да ги исполнуваат условите од член 5 од овој правилник.

Член 6

На објавениот конкурс, заинтересираните кандидати ги доставуваат потребните документи адресирани до Стручниот совет во канцеларијата на КФМ. Непотполните документи не се земаат во предвид. По спроведениот конкурс доколку кандидатите ги исполнуваат критериумите, Стручниот совет доставува образложение и стручно мислење за сите кандидати кои ги исполнуваат основните

и дополнителните критериуми во повеќето услови од член 5 во овој правилник, и сите материјали за сите кандидати што ги исполнуваат условите ги доставува до Извршниот одбор на КФМ, кој врши избор на тренер на соодветната државна репрезентација, од кандидатите кои ги исполнуваат условите.

Член 7

Стручниот совет на КФМ по изборот на тренер за соодветна државна репрезентација од страна на Извршниот одбор на КФМ, до Извршниот одбор предлага, од пријавените кандидати, стручен тим составен од соодветен број на помошници. Избраниот тренер на државната репрезентација има дискреционо право да му предложи на Извршниот одбор еден кандидат кој ги исполнува условите од конкурсот, согласно член 5 од овој правилник. Извршниот одбор донесува конечната одлука за избор.

Член 8

Кандидатите кои не се избрани, на конкурсот, имаат право на жалба најдоцна 8 дена по конечната одлука до Извршниот одбор на КФМ.

4. ЗАДАЧИ НА ТРЕНЕРИТЕ И ПОМОШНИТЕ ТРЕНЕРИ НА ДРЖАВНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА КФМ

Член 9

Тренерите на државната репрезентација на КФМ раководат непосредно и самостојно со работата и настапите на репрезентативните селекции, а помошните тренери им помагаат во реализација на програмата и задачите. Тие за својата работа му одговараат на Извршниот одбор на Карате федерацијата на Македонија.

Член 10

Врз основа на усвоениот Календар на натпревари, тренерите на државната репрезентација на КФМ за сите стручни прашања наведени во членовите 10 и 11 од овој правилник комуникацијата со Извршниот одбор ја остваруваат преку Стручниот совет на КФМ и се обврзани да:

- Изготви четиригодишен предлог план на работа за соодветната селекција.
- Изготви детален тековен годишен предлог план на работа за соодветната селекција
- Согласно правилникот за избор, финансирање и наградување на државните репрезентативни селекции на Република Македонија, поднесува изготвен детален стручен извештај и анализа на постигнатите резултати од учествата на репрезентацијата на турнирите и официјалните првенства во екипна конкуренција и репрезентативците во поединечните настапи.

Член 11

Тренерите на државната репрезентација на КФМ се надлежни и за:

- Водење на државната репрезентација на сите меѓународни натпревари на кои учествува државната репрезентација.
- Спроведување на доделените задачи од страна на Извршниот одбор и реализација на соработка по сите прашања со Стручниот совет, врзано за спроведување на усвоените годишни планови за работа со соодветната репрезентација.
- Соработка и контакти со сите тренери во КФМ, со матичните тренери на репрезентативците како и со тренерите на репрезентативните селекции, со цел воспоставување на конкретна соработка во врска со подготовките и натпреварите.
- Непосредна работа и контрола на работата на помошните тренери во соодветната државна репрезентација.
- Спроведување избор на кандидати за состав на репрезентацијата во екипна конкуренција, врз основа на Правилникот за избор, финансирање и наградување на државните репрезентативни селекции на Република Македонија;
- Непосредно раководење со подготовките и тренажниот процес на репрезентацијата;
- Директна соработка со клубските тренери за реализација на поставената индивидуална програма за секој актуелен репрезентативец во нивната државна репрезентација;
- Предлагање на репрезентативци кои со својата работа и резултати се истакнуваат и заслужуваат да бидат наградени, според актите на КФМ;
- Следење на формата на репрезентативците вршејќи обиколка со надзор на нивната работа во матичните клубови во РМ;
- За време на изборниот циклус (државните првенства и плеј-оф турнирите) тренерите на државната репрезентација имаат статус на службено лице и не можат да бидат официјални водачи на својот матичен клуб.

Член 12

Помошните тренери ги обавуваат задачите зададени од тренерот на државната репрезентација во поглед на реализирање на програмата во тренажниот процес во кои се некои од задолженијата од член 10 и 11 од овој правилник, за што треба да имаат писмено одобрение од органот што ги избира.

По предлог на Стручниот совет и одлука на Извршниот одбор доколку се појави потреба од дополнителна помош и за тоа има финансиски услови во КФМ, помошникот тренер може да помага во водењето на репрезентацијата на нејзините настапи.

Доколку тренерот на државната репрезентација не биде во можност, од оправдани или неоправдани причини, да ги извршува поставените задачи тогаш Стручниот совет му предлага на Извршниот одбор за тековната задача да биде ангажиран еден или повеќе помошни тренери од соодветната државна репрезентација.

5. МАНДАТ НА ТРЕНЕРИТЕ И ПОМОШНИЦИ ТРЕНЕРИ НА ДРЖАВНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА КФМ

Член 13

Тренерите и помошници на тренерите на државната репрезентација се избираат со мандат најмногу до четири години согласно конкурсот опишан во член 5 од овој правилник.

Член 14

Секој тренер или помошник тренер на државната репрезентација пред истекот на мандатот може да поднесе писмена оставка на својата функција до Извршниот одбор на КФМ, врз основа на што Извршниот одбор ја констатира и се произнесува за истата.

Член 15

Тренерите и помошниците на тренерите на државната репрезентација во текот на мандатот можат да бидат разрешени и пред истекот на мандатот за кој се избрани во колку одлучи Извршниот одбор во следните случаи: заради непочитување на одредбите од член 11 од овој правилник, нестручна работа и постигнување на слаби резултати, непочитување на кодексот на однесување на официјалните лица на КФМ, непочитување на донесените акти и хиерархијата на телата во КФМ.

Иницијативата за промена на тренерот или помошниот тренер на државната репрезентација може да ја покрене Стручниот совет, членките на КФМ и други органи и тела на КФМ, кој по усвојување на аргументацијата истата по писмен пат ја доставува до Извршниот одбор на КФМ, кој носи конечна одлука откако ќе го добие конечниот извештај за работата на тренерот на државната репрезентација, во текот на изминатиот период.

6. ФИНАНСИСКИ ОДРЕДБИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА РАБОТАТА НА ТРЕНЕРИТЕ И ПОМОШНИЦИ НА ТРЕНЕРИТЕ НА ДРЖАВНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА КФМ

Член 16

Тренерите и помошниците на тренерите на државната репрезентација својата работа ја обавуваат волонтерски. Надоместоците или наградите за нивниот ангажман, ги утврдува Извршниот одбор со посебна одлука, согласно нивните резултати доколку Карате федерацијата на Македонија за тоа има финансиски средства.

7. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Овој правилник е во склад со Статутот на КФМ и не може да биде во контрадикторност со него. Во случај на одредени нејасноти и спротивности со Статутот и овој правилник по поедини прашања обврзувачка е примената на одредбите на Статутот на КФМ.

Член 18

Толкување на одредбите од овој правилник дава Извршниот одбор на КФМ.

Член 19

Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат на начин и постапка како за негово донесување.

Член 20

Овој правилник стапува во сила со денот на негово донесување на седница на Извршниот одбор и јавно се објавува до сите клубови членки на КФМ како и на веб сајтот на КФМ.

Претседател на КФМ

Драган Стојановски